

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 12.04. 2018 година, донесе :

ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ДОМУВАЊЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЛАП 2018 - 2020

I

Вовед

Во согласност со потребата од усогласување на националните и локалните политики насочени кон ромската заедница, Општина Кочани пристапи кон изработка и усвојување на Локален акциски план за домување, урбанистичко планирање и комунална инфраструктура.

Со овој документ се уредуваат заложите на Општина Кочани, насочени кон подобрување на квалитетот на животот на нашите сограѓани Роми од областа на домувањето, комуналната инфраструктура и урбанистичкото планирање. Притоа значаен фактор претставува масовното учество и поддршка на заедницата во овој процес, заради ефикасно усогласување на предложените мерки на овој ЛАП согласно реалните потреби на заедницата.

За постигнување на оваа цел, Општина Кочани ги вклучува сите препораки, предлози и идеи од заедницата, но исто така ги исклучува сите индивидуални потреби на поединци или иницијативи кои не се во корист на заедницата.

Стратешки цели на овој ЛАП се:

- Воспоставување механизми за усогласување на националните и локалните институционални политики, за поголема соработка и доверба помеѓу надлежните институции и заедницата и поефикасно промовирање на проблемите, потребите и приоритетите на заедницата, во насока на подобрување и унапредување на состојбата во делот на надлежностите на овој ЛАП.
- Да се овозможи институционализација на приоритетите, проблемите и потребите на граѓаните од ромската заедница во рамки на генералните политики и програми на локално ниво, како одговор на севкупното досегашно ад-хок дејствување во заедницата.
- Придонес кон подобрување и создавање услови за квалитетен живот и здрава околина за сите граѓаните кои живеат на територијата на Ромското Маало во Кочани, вклучувајќи: квалитетно домување, ефикасна пристапност и поврзување на Ромското Маало со другите делови од општината.

Специфични цели и задачи на овој ЛАП се:

- Да ги дефинира реалните проблеми и потреби на ромската заедница во Општината, оценети како висок приоритет во делот на урбанистичкото планирање и вклопување на Ромското Маало во ДУП на Општина Кочани, како и пристапување кон реализација за донесување на ДУП за Градска четврт 5 до крајот на 2018 година.
- Да ги дефинира реалните проблеми и потреби на ромската заедница во Општината, оценети како висок приоритет во делот на домувањето на мин. 24 семејства од висок социјален ризик кои живеат во објектот Стара касарна и во бараката на улицата „Стамен Манов“, како и пристапување кон изградба на станбени единици за колективно или индивидуално домување, кон крајот на 2019 година.
- Да ги дефинира реалните проблеми и потреби на ромската заедница во Општината, оценети како висок приоритет во делот на комуналната инфраструктура (изградба на улици, пристапни патишта, потпорни ѕидови, канализациски системи, системи за водоснабдување, како и континуирано одржување на здравата животна средина во Ромското Маало), како и пристапување кон реализација со конкретни мерки за континуирано надминување на воочената состојба за периодот 2018 – 2020.

Програмски активности

Овој ЛАП ги опфаќа следниве програми :

1. Програма за урбанистичко планирање (изработка и усвојување на ДУП за Градска четврт 5);
2. Програма за домување на Роми во Општина Кочани;
3. Програма за комунална инфраструктура во ромската заедница во Општина Кочани.

Програмата за урбанистичко планирање во ромската заедница ги опфаќа следниве мерки и активности:

Мерка 1: Изработка, усвојување и примена на ДУП на територијата во општина Кочани која ги покрива Градската четврт бр. 5, каде поголем дел од територијата на опфат е дел од Ромското Маало во Кочани, заклучно до крајот на 2019 година.

Програмата за домување на Роми опфаќа конкретни проектни дејствија насочени кон подобрување на домувањето на семејствата во социјален ризик, и тоа:

Мерка 1: Изградба на колективни згради (за 24 семејства) или индивидуални живеалишта (24 единични и еднообразни објекти во низа) наменети за социјално домување на загрозувани семејства. Се истакнува проблемот на семејствата од објектот Стара касарна и од бараката на улицата „Стамен Манов“ бр. 30 во Кочани, до крајот на 2020 година, на посебно утврдена локација согласно ДУП и согласно стратешките интереси на Општината и на заедницата.

Мерка 2: Ревидирање (проширување на програма за поддршка на домувањето на семејствата во социјален ризик – конкретни мерки за финансиска или материјална помош за санација и реновирање на дотраени и оштетени живеалишта од природни и елементарни непогоди до јуни 2018 г., а примената на оваа програма ќе започне делумно од септември 2018 г. согласно

со ребалансот на Буџетот на Општината, а целосно од 2019 година во континуитет до крајот на 2020 година.

Мерка 3: Изработка на план и методологија за забрзување на процесот на легализација на дивоизградените објекти на Ромите, посебно во делот на Градската четврт 5, пред сè поради заокружување на процесот на нелегално градење или доградување до крајот на 2018 година. (оваа програма како задача ќе се довери на ромските невладини организации, кои во соработка со надлежните служби на Општината и приватните агенции за катастар ќе обезбедат:

3.1. точни и релеватни информации за состојбата на процесот на легализација на објектите во ромската заедница, вклучувајќи извештај со конкретни бројки;

3.2. помош и поддршка на определен број семејства во делот на надминување на проблемите кои го попречуваат процесот на легализација (оставинска постапка, социоекономски проблеми, стручна поддршка и упатување);

3.3. организирање настани за информирање и едукација на граѓаните од ромската заедница во насока на затворање на кругот на „диво градење“, како и презентација на можностите и поволностите за легална градба и доградба на семејствата во социјален ризик во делот на Градска четврт 5.

Програмата за комунална инфраструктура во ромската заедница опфаќа конкретни проектни дејствија насочени кон подобрување на квалитетот на животот во заедницата во делот на комуналната инфраструктура и здравата животна средина, и тоа:

Мерка 1: Изградба на потпорни сидови на улицата „Стамен Манов“ – висока зона (во насока на улицата „Митко Беќарски“) во Кочани, до крајот на 2018 година.

Мерка 2: Асфалтирање на улицата „Стамен Манов“ – висока зона (во насока на улицата „Митко Беќарски“) во Кочани, до крајот на 2018 година (евентуално мај 2019 г.).

Мерка 3: Изградба на потпорни сидови на улицата „Стамен Манов“ – крак 1 исток, во должина од 40 м и асфалтирање (бетонирање) на улицата по должина на целиот крак, до крајот на 2019 година.

Мерка 4: Изградба на потпорни сидови на улицата „Стамен Манов“ – крак 2 исток, во должина од 40 м и асфалтирање (бетонирање) на улицата по должина на целиот крак, до крајот на 2020 година.

Мерка 5: Пробивање на новоформирана улица во согласност со ДУП во месноста Колерски гробишта, во насока на месноста Полатски пат – поради пристапност и поврзување на голем дел од заедницата на патната инфраструктура, до крајот на 2019 година. (евентуално – мај 2020 г.)

Мерка 6: Изградба и санација на канализација (систем за одвод на фекални води) во месноста Колерски гробишта – санација на главна колекторска линија и изградба на 2 нови крака во должина од 200 м, до крајот на 2019 година.

Мерка 7. Изградба и санација на игралишта и рекреативни центри во ромската заедница, навремено и квалитетно одржување на здравата животна средина, континуирано од април 2018 до крајот на 2020 година, во соработка со ромските невладини организации.

Мерка 8. Континуирано чистење, одржување на животната средина во заедницата, во континуитет во периодот од 2018 – 2020 година.

1. Програма за урбанистичко планирање

Надлежен орган : Општина Кочани

Други надлежни институции: Министерство за транспорт и врски на РМ, министер без ресор во Владата на РМ – национален координатор за стратегијата на Роми во РМ.

Активности	Подактивности	Надлежни институции	Временска рамка (се наведува крајниот рок за исполнување на секоја подактивност)	Индикатор за успех
Изработка и усвојување на ДУП за Градска четврт 5 во Општина Кочани (81,32 ха)	Обезбедување геодетски подлоги	Општина Кочани	15 јуни 2018	Обезбедени сите неопходни геодетски планови за целата територија на опфат.
	Изработка на предлог-план	Општина Кочани – Избрана фирма на тендер, лиценцирана за изработка на ДУП-ови.	март 2019	Добиен предлог-план во Општина Кочани
	Анкета/јавна дебата	Општина Кочани Ромски невладини организации Локални медиуми	април 2019	Број на информирани граѓани Број на пополнети анкети Реализан настан за јавна дебата
	Изработка на конечен предлог и добивање согласност за план од Министерството за транспорт и врски	Општина Кочани Мин. без ресор Мин. за транспорт и врски Избраната компанија	септември 2019	Добиена согласност од Мин. за транспорт и врски
	Донесување – усвојување од Советот на Општина Кочани	Општина Кочани	ноември 2019	Усвоен ДУП за Градска четврт 5.

2. Програма за домување на Роми

Надлежен орган: Општина Кочани

Министер без ресор – национален координатор за стратегијата на Ромите во РМ

Мерка 1: Изградба на колективни згради (за 24 семејства) или индивидуални живеалишта (24 единични и еднообразни објекти во низа) наменети за социјално домување на загрозени семејства.

Активности	Подактивности	Надлежни институции	Временска рамка (се наведува крајниот рок за исполнување на секоја под-активност)	Индикатор за успех
Изградба на колективни згради (за 24 семејства) наменети за социјално домување на загрозени семејства.	Целосна анализа за состојбата на терен и подготовка на извештај	Општина Кочани	април 2018	Изработен детален извештај со целосни информации за состојбата на терен.
	Изработка на проектна документација и добивање дозвола за градба за избраниот проект согласно потребите на граѓаните и расположливите ресурси.	Општина Кочани	30 јуни 2018	-Изработена проектна документација – усогласена согласно релевантните индикатори од терен – буџетските можности и локациските услови - Презентирана проектната документација пред локални медиуми.
	Активности за затворање на финасиската конструкција – донаторски активности – соработка со министерот без ресор – Министерството за транспорт и врски.	Општина Кочани Мин. без ресор	октомври – декември 2018	- Изработен - усогласен план за дејствување. - Извештај од остварени контакти со донатори, министерствата и граѓаните. - Обезбеден буџет за отпочнување на градежни работи
Индивидуални живеалишта (24 единични и еднообразни објекти во низа) наменети за социјално домување на загрозени семејства.	Избор на најповолни понуди согласно проектните активности на терен	Општина Кочани	февруари - мај 2019	Реализирана јавна набавка и избрани се фирмите со најниска понудена цена.
	Пристапување кон изградба	Избрани фирми Општина Кочани	мај 2019 – септември 2020	- Број на изградени живеалишта - Број на дислоцирани (вдомени) семејства од објектите во ризик

Мерка 2. Изработка, усвојување и примена на програма за помош и поддршка на домувањето на семејства во социјален ризик. Временски период на реализација (април 2018 – континуирано до крајот на 2020 г.)

Активности	Подактивности	Надлежни институции	Временска рамка (се наведува крајниот рок за исполнување на секоја подактивност)	Индикатор за успех
Изработка (ревидирање) усвојување и примена на	Изработка (ревизија) на нацрт-програма и презентирање на целите и	Општина Кочани	30 јуни 2018	Изработен план, програма и предлог-буџетска линија за 3 години, до крајот на

програма за помош и поддршка на домувањето на семејства во социјален ризик.	содржината на програмата – предлог буџетска линија			2020 година. (2018 година во зависност од можностите со ребаланс на Буџетот).
	Експертиза на програмата на колегиум и усогласување на потребите на целната група и можностите на Општина Кочани	Општина Кочани	15 јули 2018	Конечна програма – усогласена буџетска линија за поддршка на оваа програма за 3 години.
	Ревидирање и внесување на забелешките од колегиум и изработка на конечна програма и предлог буџетска линија	Општина Кочани	Крај на јули 2018	Број на информирани граѓани Број на пополнети анкети Реализан настан за јавна дебата
	Формирање комисија од страна на Градоначалникот на Општината и примена на оваа програма како поддршка на домувањето на социјално загрозените лица.	Општина Кочани	септември 2018 – декември 2020	- Определена буџетска линија за оваа програма за 2019/2020 година - Изработен правилник за доделување на ова помош и поддршка до семејствата - Формирана комисија од членови на општинската администрација

Мерка 3. Изработка на План и методологија за убрзување на процесот на легализација.

Активности	Под-активности	Надлежни институции	Временска рамка (се наведува крајниот рок за исполнување на секоја подактивност)	Индикатор за успех
Изработка на План и методологија за убрзување на процесот на легализација.	Дефинирање на задачи (информации) кои што општината треба да ги добие од терен, преку ангажман на надворешни субјекти, поради евиденција на севкупниот процес за легализација на индивидуалните живеалишта на роми и затворање на кругот на диво градење.	Општина Кочани	30 јуни 2018	Изработен план, програма и (ТОР за надворешен соработник – terms of reference) и предлог буџетска линија за оваа намена.

	Повик до ромските НВО, а за изработка на определените задачи на терен со доставување на предлог програми и избор на надворешен соработник.	Општина Кочани	15 јули 2018	Избрана/избрани локални НВО, кои ќе работат на ова проблематика со конкретна доставена програма согласно terms of reference.
	Теренски активности	Општина Кочани Ромски НВО, Катастер на РМ, приватни геодетски куќи.	септември - ноември 2018	-Изработен извештај за број на посетени семејства со % од вкупното население во делот на градска четврт 5. -Број на организирани средби со граѓаните од Ромската заедница и број на присутни лица на средбите.
	Презентација на добиените информации	Општина Кочани Ромски НВО	декември 2018	-Дефинирани сите пречки и недоследности во процесот на легализација и предлог-буџетска линија за надминување на овие состојби за период од 2 години согласно овој ЛАП.

Програмата за комунална инфраструктура и здрава животна средина
во ромската заедница во Општина Кочани

Надлежен орган : Општина Кочани
Министер без ресор во Владата на РМ – национален координатор за стратегијата на Роми
Министерство за транспорт и врски

Мерка 1: Изградба на потпорни ѕидови на улицата „Стамен Манов“ – висока зона (во насока на улицата „Митко Беќарски“) во Кочани, до крајот на 2018 година – (евентуално)мај 2019.

Активности	Подактивности	Надлежни институции	Временска рамка (се наведува крајниот рок за исполнување на секоја подактивност)	Индикатор за успех
Изградба на потпорни ѕидови на улицата „Стамен Манов“ – висока зона	Изработка на проектна документација	Општина Кочани	октомври 2018	Изработена проектна документација
	Вадење одобрение за градба за проект	Општина Кочани	декември 2018	Обезбедена дозвола за градба

	Распишување јавна набавка за избор на најповолен понудувач	Општина Кочани	февруари 2019	Избран изведувач
	Склучување договор со избраниот понудувач	Општина Кочани	март 2019	Склучен договор со конкретни задачи и буџет
	Вовед во работа на избраниот понудувач од страна на надзорниот инженер и Комисија	Општина Кочани	април 2019	Определен тим за надзор на работата на изведувачот
	Изведба на дадената проект	Избрана фирма	мај - јули 2019	Завршени активности согласно проектот во определениот рок
	Завршен извештај од надзорен инженер	Општина Кочани	септември 2019	Подготвен извештај, направено примопредавање

Мерка 2: Асфалтирање на улицата „Стамен Манов“ – висока зона (во насока на улицата „Митко Беќарски“) во Општина Кочани, до крајот на 2019 година.

Активности	Под-активности	Надлежни институции	Временска рамка (се наведува крајниот рок за исполнување на секоја подактивност)	Индикатор за успех
Асфалтирање на улицата „Стамен Манов“ – висока зона	Изработка на проектна документација	Општина Кочани	октомври 2019	Изработена проектна документација
	Вадење одобрение за градба	Општина Кочани	декември 2019	Обезбедена дозвола за градба
	Распишување јавна набавка за избор на најповолен понудувач	Општина Кочани	март 2020	Избран изведувач
	Склучување договор со избраниот понудувач	Општина Кочани	април 2020	Склучен договор со конкретни задачи и буџет
	Вовед во работа на избраниот понудувач од страна на надзорниот инженер	Општина Кочани	април 2020	Определен тим за надзор на работата на изведувачот
	Изведба на дадената улица	Избрана фирма	мај – септември 2020	Завршени активности согласно проектот во определениот рок
	Завршен извештај од надзорен инженер	Општина Кочани	ноември 2020	Подготвен извештај, направено примопредавање

Мерка 3: Изградба на потпорни сидови на улицата „Стамен Манов“ – крак 1 исток, во должина од 40 м и асфалтирање (бетонирање) по должината на целиот крак, до крајот на 2019 година.

Активности	Подактивности	Надлежни институции	Временска рамка (се наведува крајниот рок за исполнување на секоја подактивност)	Индикатор за успех
Изградба на потпорни сидови на улицата „Стамен Манов“ – крак 1 исток, во должина од 40 м и асфалтирање (бетонирање) по должината на целиот крак, до крајот на 2019 година.	Изработка на проектна документација	Општина Кочани	декември 2018	Изработена проектна документација
	Вадење одобрение за градба	Општина Кочани	март 2019	Обезбедена дозвола за градба
	Распишување на јавна набавка за избор на најповолен понудувач	Општина Кочани	април 2019	Избран изведувач
	Склучување договор со избраниот понудувач	Општина Кочани	јуни 2019	Склучен договор со конкретни задачи и буџет
	Вовед во работа на избраниот понудувач од страна на надзорниот инженер	Општина Кочани	јуни 2019	Определен тим за надзор на работата на изведувачот
	Изведба на дадената улица	Избрана фирма	јуни – октомври 2019	Завршени активности согласно проектот во определениот рок
	Завршен извештај од надзорен инженер	Општина Кочани	декември 2019	Подготвен извештај, направено примопредавање

Мерка 4: Изградба на потпорни сидови на улицата „Стамен Манов“ – крак 2 исток, во должина од 40 м и асфалтирање (бетонирање) по должината на целиот крак, до крајот на 2020 година.

Активности	Подактивности	Надлежни институции	Временска рамка (се наведува крајниот рок за исполнување на секоја подактивност)	Индикатор за успех
Изградба на потпорни сидови на улицата „Стамен Манов“ – крак 1 исток, во должина од 40 м и асфалтирање (бетонирање) по должината на целиот крак, до крајот на 2019 година.	Изработка на проектна документација	Општина Кочани	март 2019	Изработена проектна документација
	Вадење одобрение за градба	Општина Кочани	мај 2019	Обезбедена дозвола за градба
	Распишување јавна набавка за избор на најповолен понудувач	Општина Кочани	октомври 2019	Избран изведувач
	Склучување договор со избраниот понудувач	Општина Кочани	декември 2019	Склучен договор со конкретни задачи и буџет
	Вовед во работа на избраниот понудувач од страна на надзорниот инженер	Општина Кочани	јануари 2020	Определен тим за надзор на работата на изведувачот
	Изведба на дадената улица	Избрана фирма	март – мај 2020	Завршени активности согласно проектот во определениот рок
	Завршен извештај од надзорен инженер	Општина Кочани	јуни 2020	Подготвен извештај, направено примопредавање

Мерка 5: Пробивање на новоформирана улица во согласност со ДУП во месноста Колерски гробишта во насока на месноста Полатски пат – до крајот на 2018 година (евентуално мај 2019)

Активности	Под-активности	Надлежни институции	Временска рамка (се наведува крајниот рок за исполнување на	Индикатор за успех
------------	----------------	---------------------	--	--------------------

			секоја под-активност)	
Пробивање на новоформирана улица во согласност со ДУП во месноста Колерски гробишта во насока на месноста Полатски пат	Обезбедување нумерички податоци и урбанистичка подлога	Општина Кочани	јануари 2019	Изработени нумерички податоци и обезбедени подлоги за одбележување на улицата
	Распишување јавна набавка за избор на најповолен понудувач	Општина Кочани	февруари - март 2019	Избрана фирма која располага со тешка механизација
	Изведба на активностите на терен - пробивање на улиците со механизација	Општина Кочани	април - јули 2019	Улицата е пробиена и проодна низ која може да помине товарно возило камион
	Завршен извештај од стручно лице	Општина Кочани	јули 2019	Извештај од стручно лице со детали од примопредавањето

Мерка 6: Изградба и санација на канализација (систем за одвод на фекални води)

Мерка 6.1. Изградба и санација на 2 крака во месноста Колерски гробишта – во должина од 2 x 200 м, до крајот на 2019 година

Активности	Подактивности	Надлежни институции	Временска рамка (се наведува крајниот рок за исполнување на секоја подактивност)	Индикатор за успех
Изградба и санација на 2 крака во	Изработка на проектна документација	Општина Кочани КЈП Водовод	октомври 2018	Изработена проектна документација

месноста Колерски гробишта – во должина од 2 x 200 м	Вадење одобрение за градба	Општина Кочани КЈП Водовод	декември 2018	Обезбедена дозвола за градба
	Распишување јавна набавка за избор на најповолен понудувач	Општина Кочани КЈП Водовод	јануари – февруари 2019	Избран изведувач
	Склучување договор со избраниот понудувач	Општина Кочани	март 2019	Склучен договор со конкретни задачи и буџет
	Вовед во работа на избраниот понудувач од страна на надзорниот инженер	Општина Кочани КЈП Водовод	април 2019	Определен тим за надзор на работата на изведувачот
	Изведба на дадениот проект	Избрана фирма	мај – септември 2019	Завршени се активностите согласно проектот во определениот рок
	Завршен извештај од надзорен инженер	Општина Кочани КЈП Водовод	ноември 2019	Подготвен извештај, направено примопредавање

Мерка 6.2 Санација на главна колекторска линија во месноста Колерски гробишта и Полатски пат до крајот на 2019 година

Активности	Подактивности	Надлежни институции	Временска рамка (се наведува крајниот рок за исполнување на секоја подактивност)	Индикатор за успех
Санација на главна колекторска линија во месноста Колерски гробишта и Полатски пат	Изработка на проектна документација	Општина Кочани КЈП Водовод	март 2019	Изработена проекта документација
	Вадење одобрение за градба за дадената	Општина Кочани КЈП Водовод	мај 2019	Обезбедена дозвола за градба
	Распишување јавна набавка за избор на најповолен понудувач	Општина Кочани КЈП Водовод	септември 2019	Избран изведувач
	Склучување договор со избраниот понудувач	Општина Кочани	ноември 2019	Склучен договор со конкретни задачи и буџет

	Вовед во работа на избраниот понудувач од страна на надзорниот инженер	Општина Кочани КЈП Водовод	декември 2019	Определен тим за надзор на работата на изведувачот
	Изведба на дадениот проект	Избрана фирма	март – октомври 2020	Завршени се активностите согласно проектот во определениот рок
	Завршен извештај од надзорен инженер	Општина Кочани КЈП Водовод	ноември 2020	Подготвен извештај, направено примопредавање

Мерка 7. Изградба и санација на игралишта и рекреативни центри во ромската заедница, навремено и квалитетно одржување на здравата животна средина, континуирано од април 2018 до крајот на 2020 година.

Мерка 7.1. Санација на спортско игралиште со детски реквизити кај „АСНОМ“

Мерка 7.2. Санација на спортско игралиште во м.в. Колерски гробишта – Кочани

Активности	Подактивности	Надлежни институции	Временска рамка (се наведува крајниот рок за исполнување на секоја подактивност)	Индикатор за успех
Санација на спортско игралиште со детски реквизити кај „АСНОМ“	Изработка на проектна документација (план за санација од стручните лица на Општината во соработка со младите)	Општина Кочани	јуни 2018	Изработена проектна документација според потребите на младите Роми - број на консултирани млади - предложен проект од младите
	Распишување на јавна набавка за избор на најповолен понудувач (ќе се оцени потребата од оваа подактивност)	Општина Кочани	септември 2018	
Санација на спортско				

игралиште во м. в. Колерски гробишта Кочани	Склучување договор со избраниот понудувач	Општина Кочани	октомври 2018	
	Изведба на планираните активности за санација на игралиштето по проект	Општина Кочани	октомври – ноември 2018	Игралиштето е завршено и пуштено во употреба во согласност со потребите на младите
	Завршен извештај од надзорен инженер	Општина Кочани	ноември 2018	Реновирани и функционални игралишта за младите Роми во насока на промоција на здрави животни стилови

Мерка 8. Континуирано чистење, одржување и дислокација на диви отпади и депонии на сите делови во заедницата.

Активности	Под-активности	Надлежни институции	Временска рамка (се наведува крајниот рок за исполнување на секоја под-активност)	Индикатор за успех
Континуирано чистење, одржување и дислокација на диви отпади и депонии на сите делови во заедницата.	<p>Дефинирање на приоритетни локации во заедницата кои се дел од програмата за чистење и уредување на градското зеленило на КЈП Водовод:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чистење со механизација и редовно одржување; - дислокација на дивите отпади и депонии; - едукација на населението за чиста и здрава животна средина; - поставување на контејнери и нивно редовно празнење; - оградување и пошумување на таквите локации. 	-Општина Кочани -КЈП Водовод -Ромски НВО	април - јуни 2018 Во континуитет до 2020 година	-Исчистена е локацијата кај Колерски гробишта -Дислоцирани се сите диви отпади на приватни лица и диви депонии -Број на едуцирани граѓани за заштита и одржување на животната средина - Зголемен бројот на младите кои ја посетуваат оваа локација

БУЏЕТ

ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЛАП ЗА ДОМУВАЊЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА ПЕРИОД 2018 - 2020

	<u>Вкупно</u>	<u>Извори на финансирање</u>		
		<u>Општина Кочани</u>	<u>Мин. Без ресор – Национален Координатор за стратегијата на Роми во Влада на РМ</u>	<u>Домашни и меѓународни донатори</u>
Програма за Урбанистичко планирање	2.400.000,00	400.000,00	2.000.000,00	0,00
Програма за домување на семејства во социјален ризик	25.800.000,00	5.300.000,00	20.500.000,00	
Програма за Комунална инфраструктура	16.100.000,00	3.100.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00
Вкупно	41.600.000,00	11.100.000,00	30.500.000,00	

**Програма за Урбанистичко планирање на Ромската заедница
во периодот 2018 - 2020**

	<u>Вкупно</u>	<u>Извори на финасирање</u>								
		<u>Општина Кочани</u>			<u>Мин. Без ресор - Национален Координатор за стратегијата на роми во Влада на РМ</u>			<u>Домашни и меѓународни донатори</u>		
Мерка 1	2.400.000,00	2018 год.	2019 год.	2020 год.	2018 год.	2019 год.	2020 год.	2018 год.	2019 год.	2020 год.
<u>Вкупно</u>		200.000,00	200.000,00	/	1.000.000,00	1.000.000,00	/	0,00	0,00	/



**Програма за домување на семејства во социјален ризик од Општина Кочани
во периодот 2018 - 2020**

	<u>Вкупно</u>	<u>Извори на финасирање</u>								
		<u>Општина Кочани</u>			<u>Мин. Без ресор - Национален Координатор за стратегијата на роми во Влада на РМ</u>			<u>Домашни и меѓународни донатори</u>		
		2018 год.	2019 год.	2020 год.	2018 год.	2019 год.	2020 год.	2018 год.	2019 год.	2020 год.
Мерка 1	24.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00			
Мерка 2	1.100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	/	/	/			
Мерка 3	200.000,00	200.000,00	/	/						
Вкупно	25.800.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00			

**Програма за комунална инфраструктура и здрава животна средина на семејства во социјален ризик
од Општина Кочани во периодот 2018 - 2020**

	<u>Вкупно</u>	<u>Извори на финасирање</u>								
--	---------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		<u>Општина Кочани</u>			<u>Мин. Без ресор – Национален Координатор за стратегијата на роми во Влада на РМ</u>			<u>Домашни и меѓународни донатори</u>		
		2018 год.	2019 год.	2020 год.	2018 год.	2019 год.	2020 год.	2018 год.	2019 год.	2020 год.
Мерка 1	2.300.000,00	300.000,00	/	/	2.000.000,00					
Мерка 2	1.200.000,00	200.000,00	/	/	1.000.000,00					
Мерка 3	1.300.000,00	/	300.000,00	/		500.000,00	500.000,00			
Мерка 4	1.400.000,00	/	100.000,00	300.000,00		500.000,00	500.000,00			
Мерка 5	1.400.000,00		100.000,00	300.000,00	/	/	/		500.000,00	500.000,00
Мерка 6	5.800.000,00	/	300.000,00	500.000,00	/	2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
Мерка 6.1			300.000,00	500.000,00		1000.000,00	500.000,00		600.000,00	500.000,00
Мерка 6.2			/	/	/	1000.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
Мерка 7	1.400.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	/	/	/		500.000,00	500.000,00
Мерка 8	1.300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	/	/	/	500.000,00		500.000,00
Вкупно	16.100.000,00	700.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00

-

II

Локалниот акциски план за домување, урбанизам и комунална инфраструктура во општина Кочани 2018 – 2020 година, влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-939/1
12.04.2018 година
К о ч а н и

Претседател
на Советот на Општина Кочани.
Томе Солевски

Декларација за поддршка на овој документ:

Локалниот акциски план за домување, урбанизам и комунална инфраструктура за Ромите во општина Кочани 2018 – 2020 година е поддржан од сите ромски невладини организации во општина Кочани и претставува документ кој најрелевантно ги отсликува реалните проблеми кај ромската заедница во општина Кочани.

**ЦККЕР „Светла иднина“ Кочани
Мануела Саидова
Извршен директор, ср**

**ЗР „Авена“ Кочани
Драганчо Георгиев
Претседател, ср**

**ЗГ „Романо Вило“ Кочани
Серџат Идиќ
Претседател, ср**

**ЗГ „Подготви свој пат“ Кочани
Јалчи Неџипов
Претседател, ср**

**ЗГ „Ромска иднина“ Кочани
Претседател, ср**